

УПАТСТВО ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО IEEE



IEEE

Поддржано од Македонската секција на IEEE




IEEE

Republic of Macedonia Section


Чекор 1.

- Отворете ја web страната: <http://www.ieee.org/join>
- изберете ја опцијата Join as a Student.



Чекор 2.

- Изберете ја опцијата Create account.



Чекор 3.

- Внесете ги Вашите податоци за IEEE Account, при што задолжителни се сите полиња означени со црвена ѕвезда (Given First/ Name, Last/Family/Surname, e - mail, Re - enter e - mail, Password, Confirm Password, Security question 1, Answer, Security question 2 и Answer).

The screenshot shows the IEEE website's registration page titled "Create an IEEE Account". The form is divided into several sections:

- Provide your personal information:** Includes fields for "Given/First name:", "Middle name:", and "Last/Family/Surname:". Each field has a red asterisk indicating it is required.
- Enter e-mail address & password:** Includes fields for "E-mail address:", "Re-enter e-mail address:", "Password:", and "Confirm password:". A "Password Strength" indicator is shown next to the password field. A note states: "Passwords must be between 8 and 20 characters, and include at least one number." A "More..." link is provided.
- Set security questions:** Includes two sections, "Security question 1:" and "Security question 2:". Each section has a dropdown menu to "Select" a question and a text box to "Type your answer".

Чекор 4.

- Во делот Contact information внесете ги Вашите податоци за адреса на која ќе ви стигнуваат материјалите од IEEE (задолжителни се полињата означени со ѕвезда).

The screenshot shows the IEEE website's "Join" membership application page. The page title is "Join" and it includes the IEEE logo and tagline "Advancing Technology for Humanity". The page content includes:

- A "Thank you for your interest in membership. You have selected the following item(s):" section listing "IEEE Membership (Student)".
- A "Please provide your contact, professional, and education information in the application below. To enhance your membership, consider adding additional societies, special interest groups, and subscriptions." instruction.
- A "Contact information" section with a note: "Your primary address will only be used for membership mailings, subscriptions, and IEEE regional assignment. You can provide additional addresses and telephone numbers to your profile once your membership is established." This section includes fields for "Address type:", "Name:", "Country:", "Organisation/dept name:", "Address:", "City/Locality:", "Province/Region/Territory:", "Postal code:", and "Telephone number:". Red asterisks indicate required fields.
- A "My Cart" sidebar on the right with "IEEE Membership (Student)" listed.
- Two "Proceedings IEEE" promotional banners at the bottom right.

Please provide your contact, professional, and education information in the application below, to enhance your membership, consider adding additional societies, special interest groups, and subscriptions.

[View benefits](#) [View qualifications](#)

* required fields

Contact information

Your primary address will only be used for membership mailings, subscriptions, and IEEE regional assignment. You can provide additional addresses and telephone numbers to your profile once your membership is established.

* Address type: Home Work University/College Other

* Name: Student Fasil Remaining characters: 38

* Country: Macedonia

Organization/Dept name: IEEE 28 Republic of Macedonia

* Address: Tase Tiperski bb

* City/Locality: Skopje

Province/Region/Territory: Select Province/Region/Ter

* Postal code: 5500

Telephone number: 00055335533 Other

(Include "+" and country code. Example: +1 500 555 1234)

Save Cancel

Professional and education information

Professional and education information is used to personalize your membership experience.

Are you currently a professional or a student?

По пополнување на потребните податоци, кликнете Save.

Продолжение од Чекор 4.

- Во делот Professional and education information за University/college внесете Univ of Skopje (Cyril & Methodius).
- Препорачливо е кај полето Expected graduation date да додадете една година повеќе од вистинската очекувана година на дипломирање.

Professional and education information is used to personalize your membership experience.

Are you currently a professional or a student?

I am a professional I am a student studying at least part time

Join IEEE as a professional member [View dues](#) [View benefits](#) [View qualifications](#) Join IEEE as a student member [View dues](#) [View benefits](#) [View qualifications](#)

Add new education information

Complete this section to be eligible for Student membership.

* University/college: Univ Of Skopje (Cyril & Method) ?

* Student status: Undergraduate Graduate

* Degree being pursued: Bachelor of Engineering

* Academic program: Power Systems

* Expected graduation date: December 2018

* What is your current field of study? Engineering

* Is your university/college accredited? Yes ?

What technology area are you most interested in?

* Current technology focus: Engineering Profession

An undergraduate or first university degree is a minimum requirement for some grades of membership. You can add certifications or advanced degrees to "My Profile" at any time.

Save Cancel

Do you want to add any memberships or subscriptions?

Чекор 5. (опционо)

- Во делот Do you want to add any membership or subscriptions? ако сакате да се претплатите за во некое од мноштвото области кое ги опслужува IEEE, изберете го од понудената листа:

The screenshot shows the IEEE membership application page. The main heading is "Do you want to add any memberships or subscriptions?". Below this, there is a list of societies and subscriptions organized into three columns. The first column lists "All societies, special interest groups, and subscriptions" including IEEE Membership, Standards Association, and Women in Engineering. The second column lists "Featured memberships and subscriptions" including Electron Devices, Engineering in Medicine and Biology, and Oceanic and Remote Sensing. The third column lists "Councils" including Reliability, Robotics and Automation, and Signal Processing. A "My Cart" sidebar on the right shows the current cart contents, including an IEEE Membership for \$27.00 and a subtotal of \$27.00. A warning message indicates that not all required fields are completed.

И потоа кликнете Add selected item(s):


The screenshot shows the IEEE membership application page with the "Add selected item(s)" button highlighted in red. The button is located next to the "IEEE Power & Energy Society Membership" option. The page displays the details for this membership, including a description of the society's scope and a price table. The price table shows the following information:

Membership Type	Price
IEEE Member Prices	
Professional Member	US\$35.00
Student Member	US\$18.00

The highlighted price is estimated based on the selected membership and may be adjusted when added to the cart. The "My Cart" sidebar on the right shows the current cart contents, including the IEEE Membership for \$27.00 and a subtotal of \$27.00. A warning message indicates that not all required fields are completed.


Чекор 6.

Во делот Membership Media Options можете да го дефинирате форматот на списанијата кои ги примате (препорачувам Electronic и Print).




Чекор 7.

- Во делот Additional information внесувате кои се Вашите интереси/ побуди за зачленување во IEEE;
- можете во полињата Recruiting IEEE Member's Name и IEEE Member's Number да го ставите името и бројот на оној кој ве известил за IEEE (на пример: Maja Celeska 91225872).
- Кликнете на Proceed to Checkout.



Чекор 8.

Во овој чекор потребно е да се препрати овој формат на mail до Вас самите и до m.celeska@ieee.org со кликување на E-mail this.



Последен чекор

- Бидејќи Македонската секција на IEEE спонзорира 10\$ од членарината за секој студент, потребно е разликата до 27\$ да ја уплатите на жиро сметка на Македонската секција на IEEE, во денарска противвредност. Во случајот таа разлика изнесува 17\$ (уплатете 845 денари) кои треба да се уплатат во било која банка или пошта, на следната сметка:

Назив на примач:

Македонска секција на IEEE – Скопје

сметка: 300000001447858

банка: Комерцијална Банка

Цел на дознака : зачленување во IEEE- Македонска секција

- испратете e-mail до m.celeska@ieee.org (celeska@yahoo.com) во кој ќе наведете ваше име, презиме, износ што се го уплатиле и кога сте ја направиле уплатата.

- На крај Македонската секција на IEEE ќе го изврши финалното целосно плаќање кон IEEE, при што ќе добиете потврда дека сте член на IEEE (ќе добиете потврден e-mail од централата на IEEE, во кој ќе биде наведен и вашиот IEEE Member Number).